



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 мај 2025 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: април 2025 година

- Во април 2025 година, **паричната маса (монетарниот агрегат M3^{1,2})** оствари месечно зголемување од 0,7%, пред сè поради растот на депозитните пари, при забележан раст и на долгорочните депозити до две години и на готовите пари во оптек, во услови на пад на краткорочните депозити. Анализирано на годишно ниво, паричната маса бележи раст од 10,0%, поради зголемувањето на депозитните пари, долгорочните депозити до две години, краткорочните депозити и готовите пари во оптек.
- Вкупните депозити³**, во април, се зголемени за 0,4% на месечна основа, во целост како резултат на растот на депозитите на секторот „домаќинства“, додека депозитите на корпоративниот сектор забележаа намалување. Годишниот раст на вкупните депозити изнесува 11,6%, што се должи на зголемените депозити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025
Парична маса M4	591,336	607,881	616,771	663,295	660,835	664,759	9.5	7.6	8.6	11.4	11.8	10.7	-0.7	0.5	-0.7	5.1	0.6	0.6
Парична маса M3	521,804	535,985	540,047	583,268	578,562	582,879	6.6	5.4	6.7	10.2	10.9	10.0	-0.9	0.4	-1.2	5.6	0.6	0.7
од кои:																		
Готови пари во оптек	49,336	51,377	52,062	56,226	56,015	56,786	8.6	7.6	9.9	12.4	13.5	12.8	1.5	2.2	-1.9	7.2	2.0	1.4
Депозитни пари	202,074	211,126	212,711	236,065	226,168	234,645	11.4	8.8	11.3	11.7	11.9	12.0	-1.9	0.3	-0.9	8.3	-2.0	3.7
Краткорочни депозити	215,551	215,501	212,930	223,172	228,806	222,940	1.0	0.1	-2.0	3.4	6.1	4.3	-1.1	0.2	-2.3	4.0	3.8	-2.6
Долгорочни депозити до 2 год	54,842	57,981	62,345	67,805	67,574	68,508	10.8	12.7	23.9	30.4	23.2	22.0	1.4	0.0	3.0	0.8	-2.2	1.4
Вкупни депозити	531,140	544,683	555,602	600,389	598,590	600,920	9.3	7.2	8.8	12.4	12.7	11.6	-0.9	0.4	-0.4	5.3	0.6	0.4
од кои:																		
Корпоративен сектор	150,674	153,830	158,056	176,284	170,788	166,603	12.2	4.7	4.7	9.2	13.3	12.0	-2.4	1.0	-0.5	8.7	3.0	-2.5
Во денари	100,009	103,684	107,476	119,191	113,029	115,269	12.5	5.6	7.9	9.1	13.0	16.2	-3.6	1.7	0.6	6.4	-1.4	2.0
Во странска валута	50,664	50,146	50,580	57,093	57,760	51,334	11.4	2.8	-1.5	9.4	14.0	3.6	0.1	-0.4	-2.8	13.8	12.9	-11.1
Домаќинства	354,741	364,432	372,219	396,901	400,473	408,621	8.7	8.9	11.2	13.8	12.9	12.1	0.1	0.0	0.1	3.9	-0.1	2.0
Во денари	177,631	184,627	190,026	212,507	214,442	223,027	13.7	13.1	18.0	22.5	20.7	19.8	0.6	-0.6	-0.3	7.4	-0.3	4.0
Во странска валута	177,109	179,805	182,194	184,394	186,031	185,594	4.0	4.8	4.9	5.2	5.0	4.2	-0.3	0.5	0.6	0.2	0.2	-0.2

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат M3 како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат M4.

² Монетарниот агрегат M1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат M2 е составен од монетарниот агрегат M1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат M3 (паричната маса), покрај монетарниот агрегат M2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат M4 ги содржи монетарниот агрегат M3 и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат M4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април 2025 година, **вкупните кредити**, бележат раст од 0,8% и 11,8%, на месечна и на годишна основа, соодветно. Промената кај двете основи е резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, при поизразен придонес кон растот на кредитите на корпоративниот сектор.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025
Вкупни кредити	449,251	462,435	469,266	494,449	504,507	508,520	6.1	6.4	7.5	11.2	12.3	11.8	0.3	0.8	0.4	2.7	1.0	0.8
од кои:																		
Корпоративен сектор	214,268	221,765	223,900	242,338	247,077	249,494	5.4	5.8	7.5	13.9	15.3	14.1	0.0	0.6	-0.1	4.4	0.9	1.0
Во денари	134,280	144,110	149,795	166,560	171,636	174,972	11.9	16.2	19.7	27.1	27.8	27.6	1.0	2.6	0.9	5.2	1.7	1.9
Во странска валута	79,988	77,656	74,104	75,777	75,441	74,523	-3.9	-9.3	-10.9	-7.2	-5.7	-8.5	-1.7	-2.8	-2.1	2.7	-1.0	-1.2
Домаќинства	232,313	238,057	242,919	249,532	254,722	256,344	6.8	7.1	7.7	8.8	9.6	9.8	0.5	1.0	0.8	1.1	1.1	0.6
Во денари	126,809	130,453	133,210	136,079	139,475	140,719	5.8	7.2	7.6	8.7	10.0	10.6	0.3	1.2	0.8	0.6	1.3	0.9
Во странска валута	105,504	107,603	109,709	113,454	115,247	115,625	8.1	7.0	7.8	8.9	9.2	8.9	0.6	0.7	0.8	1.7	0.9	0.3


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴




Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** забележаа надолна месечна промена од 2,5%. Промената во целост произлегува од намалувањето на краткорочните депозити во странска валута и долгорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во денари, депозитните пари и долгорочните депозити во странска валута забележаа зголемување. Споредено на годишна основа, растот изнесува 12,0% и во поголем дел е резултат на повисоките краткорочни депозити во денари и депозитните пари, при позитивен придонес и на останатите компоненти.
- Во април, **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ бележат месечен раст од 1,0%, при годишно зголемување од 14,1%. Промената кај двете основи во целост се должи на зголеменото кредитирање во денари, додека кредитите во странска валута забележаа пад.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на домаќинствата**, во април, остварија месечно зголемување од 2,0%, во најголем дел поради растот на депозитните пари, при дополнителен раст и на долгорочните и краткорочните депозити во денари и долгорочните депозити во странска валута, во услови на пад на краткорочните депозити во странска валута. Годишниот раст од 12,1% се должи на повисоките депозитни пари, долгорочните депозити во денари и во странска валута и краткорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута бележат намалување.
- Во април, **кредитите на домаќинствата** забележаа месечен и годишен раст од 0,6% и 9,8%, соодветно. Притоа, месечната и годишната промена произлегува од зголемувањето на кредитите во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 3. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025	3.2024	6.2024	9.2024	12.2024	3.2025	4.2025
Потрошувачки кредити	119,858	122,857	125,233	128,863	130,831	132,006	5.8	5.8	6.7	7.5	9.2	9.1	0.4	0.8	0.6	1.3	1.0	0.9
Станбени кредити	85,555	87,920	90,191	94,398	97,468	98,503	10.4	10.2	11.0	12.5	13.9	14.0	1.0	0.9	1.0	2.3	1.6	1.1
Автомобилски кредити	399	419	430	418	412	414	13.1	14.6	13.5	4.7	3.4	2.3	1.8	2.1	-0.6	-2.9	-1.1	0.4
Кредитни картички	9,459	9,332	9,184	8,934	8,603	8,626	-6.8	-8.0	-9.0	-9.2	-9.0	-7.9	-0.8	-0.3	-0.8	-1.9	-0.8	0.3
Негативни салда по тековни сметки	6,820	6,846	6,857	5,738	6,658	6,038	6.1	7.9	-1.9	-4.4	-2.4	0.1	2.3	5.7	4.6	-13.5	5.1	-9.3
Други кредити	1,658	1,579	1,563	1,568	1,523	1,487	-21.2	-18.8	-17.5	-12.0	-8.2	-9.0	-1.7	-2.0	0.7	0.2	-0.3	-2.3

Извор: НБРСМ.

- Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во април, најзастапените категории – **потрошувачките** и **станбените кредити**, бележат месечно зголемување од 0,9% и 1,1%, соодветно, при годишен раст од 9,1% и 14,0%, соодветно. Во април, **автомобилските кредити** забележаа раст на месечна и на годишна основа за 0,4% и 2,3%, соодветно, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** остварија месечен раст од 0,3%, при годишен пад од 7,9%. **Негативните салда на тековните сметки**, во април, забележаа месечно намалување од 9,3%, во услови на годишен раст од 0,1%. Во април, кредитите одобрени врз **други основи** бележат месечен и годишен пад од 2,3% и 9,0%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 20 јуни 2025 година
(референтен пресек заклучно со мај 2025 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.